

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 21

31 јануари 2019, четврток

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
316. Одлука за објавување на Јавен конкурс за именување на членови на Програмскиот совет на Македонската радио телевизија (МРТ).....	2	318. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница на локалитетот „Самаци“ Општина Брвеница.....	3
317. Одлука за објавување на Јавен конкурс за избор на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ).....	2	Огласен дел.....	1-12

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

316.

Врз основа на членот 42 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) и членот 117 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 248/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПРОГРАМСКИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА (МРТ)

1. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за именување на членови на Програмскиот советот на МРТ.

2. Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ треба да бидат државјани на Република Македонија со високо образование, да имаат работно искуство од најмалку 8 години во струката, кои во јавноста се истакнале во областа на комуникацијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, од значење за Програмскиот совет, за што кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат овие услови.

3. Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ кои учествуваат на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално го наведуваат своето работно искуство, изјава заверена на нотар за тоа дека ги исполнуваат условите утврдени во точката 2 на оваа одлука и членот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и писма на поддршка од:

- најмалку две граѓански организации кои се активни подолго од пет години во областа на унапредувањето на човековите права, медиумите и демократијата и кои постигнале релевантни резултати во областа во која дејствуваат или

- најмалку едно новинарско здружение или

- најмалку две здруженија од областа на културата (здруженија на ликовни уметници, писатели, филмски работници и слично) или

- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуникациски технологии и услуги или

- најмалку две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникацијата, новинарството, уметноста, економијата или правото.

4. При кандидирањето треба да се има предвид членот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кој се однесуваат на тоа кој не може да биде член на Програмскиот совет на МРТ.

Кандидатите со кандидатурата доставуваат изјава заверена на нотар за исполнување на условите за спречување на конфликт на интереси.

5. Кандидатите за избор на членови на Програмскиот совет на МРТ се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс во „Службен весник на Република Македонија“.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави и во весниците „Слободен печат“ и „Кoha“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-264/1  
16 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

317.

Врз основа на членот 42 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 248/18) и членовите 14 и 16 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 248/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 2019 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ААВМУ)

1. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Совет на ААВМУ).

2. Членови на Советот на ААВМУ може да бидат лица државјани на Република Македонија со високо образование, работно искуство од најмалку осум години во струката и кои во јавноста се истакнале во областа на комуникацијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, за што кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат овие услови.

3. Кандидатите за членови на Советот на ААВМУ кои се пријавиле на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално ќе го наведат своето работно искуство и достигнувања во областа за која се стручни, изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат условите утврдени во точката 2. на оваа одлука (член 16 став (1) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) и писма за поддршка од:

- две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои постигнале резултати во сферата на медиумите и човековите права или

- најмалку едно новинарско здружение или

- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуникациски технологии и услуги или

- две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникацијата, новинарството, културата, економијата или правото.

4. При кандидирањето треба да се имаат предвид ставовите (2) и (3) на членот 16 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на тоа кој не може да биде член на Советот на ААВМУ. Кандидатите со кандидатурата доставуваат изјава заверена на нотар за исполнување на условите за спречување на конфликт на интереси.

5. Кандидатите за избор на членови на Советот на ААВМУ се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс во „Службен весник на Република Македонија“.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави и во весниците „Слободен печат“ и „Кoha“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-265/1                      Претседател на Собранието  
16 јануари 2019 година        на Република Македонија,  
Скопје                                м-р **Талат Цафери**, с.р.

### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 318.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДЕЛФИС ДООЕЛ С.РАДИОВЦЕ, БРВЕНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАЦИ“ ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Самаци“ Општина Брвеница на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 44-2477/1 од 29.05.2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/18).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница достави понуда со број 00000254 на 23.10.2018 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Самаци“ Општина Брвеница, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките се дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7498684	4635220
2	7498890	4635189
3	7498821	4634956
4	7498743	4634956
5	7498808	4634568
6	7498791	4634426
7	7498708	4634357
8	7498677	4634380
9	7498676	4634415
10	7498691	4634436
11	7498655	4634505
12	7498588	4634555

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0.135457 \text{ km}^2$ .

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 10.463.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10755/7  
25 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2019021